



**ГАЛЕНА**

НЕ СЕ ПЛАШИ ОД  
ПОСЕТА НА ДОКТОР







# ГАЛЕНА

НЕ СЕ ПЛАШИ ОД  
ПОСЕТА НА ДОКТОР



Мојата Приказна







Галена се разбуди чувствувајќи се жешко и изморено. Таа цврсто го прегрна своето плишано мече, Дедо Медо. Кога мама и ја измери температурата, таа беше повисока од вообичаено. Галена се чувствуваше болна и загрижена. „Не сакам да бидам болна“, му прошепоти таа на Дедо Медо.









Мама фрли брз поглед на разгореното  
лице на Галена и се јави во ординацијата  
на др. Мери. „Треба да отидеме кај  
докторката за да бидеш што  
побргу подобро“, нежно рече мама.  
Галена кимна, иако ѝ се превртуваше  
стомакот од грижи.











**Набргу стигнаа во клиниката на др. Мери.  
Галена го држеше Дедо Медо блиску до  
себе додека влегуваа внатре.  
„Се надевам дека ќе ми помогне побрзо  
да оздравам“, помисли таа.**









Во чекалницата, разни слики ги покриваа  
зидовите. Некои деца си играа со  
играчки, додека други разгледуваа  
сликовници. Галена се потпре на мама.  
Таа беше премногу уморна за да си игра,  
но беше љубопитна за оваа  
шарена просторија.









„Галена!?“ повика Мери. Таа топло се  
насмевна кога ја виде Галена. „Здраво!  
Да видиме како можеме да ти помогнеме  
да се почувствуваш подобро денес.“

Галена стана, сè уште држејќи го  
Дедо Медо, и ја следеше Мери во  
амбулантната соба.









Др. Мери внимателно стави термометар под пазувата на Галена. „Да видиме што ќе покаже температурата,“ рече таа. Термометарот испушти силен звук, а др. Мери ги прочита бројките. „Малку е висока. Ајде сега да ги погледнеме грлото и ушите.“









**Др. Мери и ги прегледа ушите на Галена со мало светилниче. „Нема никакви напасти или вонземјани овде,“ се пошегува таа. Потоа внимателно го провери грлото на Галена. „Малку е црвено, но знам точно како да помогнам,“ рече др. Мери со насмевка.**









**„Имаш силен срцев ритам,“ рече др. Мери,  
поместувајќи го стетоскопот.  
Туп-туп, туп-туп. Потоа го преслуша  
дишењето на Галена. „Слушам мала  
затнатост,“ додаде др. Мери. „Но со малку  
лекови и одмор, наскоро ќе се  
чувствуваш многу подобро.“**










**Др. Мери напиша рецепт за лекови кои ќе помогнат да спадне температурата на Галена и да ја олеснат затнатоста.**

**„Пиј многу вода и одмарај доволно,“ рече таа. Галена срамежливо се насмевна. Веќе се чувствуваше малку похрабро, знаејќи дека помошта е на пат.**



2025  
SPECIAL RECOMMENDATION








Кога си заминаа, др. Мери и подаде на  
Галена мало лепенче во облик на  
насмеано сонце. „Ти благодарам што беше  
толку храбра, Галена,“ рече таа.

★ Образите на Галена поцрвенеа—овој пат ★  
★ од гордост, а не од треска. Таа го прегрна ★  
★ Дедо Медо и помисли: „Драго ми е ★  
што дојдов кај докторот. ★  
Знам дека наскоро ќе се чувствувам ★  
многу подобро!“



A top-down view of various medical supplies on a light blue surface. In the upper left, a white stethoscope is partially visible. A blue folder or clipboard is open, with a white marker lying on it. To the right, another white stethoscope is visible. In the lower left, there is a blue syringe, a white marker, and a blue foam-tipped tool. At the bottom, a white stethoscope and a blue folder are also present.

„Нормално е да се чувствуваш  
загрижено или исплашено кога не се  
чувствуваш добро, но докторите  
се тука за да ти помогнат да  
оздравиш. Со внимателна грижа,  
малку одмор и лекови ако е потребно,  
за брзо време ќе си го подобриш  
здравјето и силата!“





Moja Prizna



**MojataPrikazna.com**